

Име и презиме: Драгана Кузмановска

Звање: доцент

Единица на Универзитетот: Филолошки факултет

Ред.бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот	Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени	Поени
	1. Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana (2015) <a href="#">Јазичите- мостови и судови во комуникацијата</a> . In: Second International Scientific Conference: Social change in the global world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia. <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15083">http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15083</a>	3
6.	Раководење или координирање на институционален проект ТЕМПУС – еден договор на три години, 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за три години.	Поени
	Раководење со Институтот за јазици при Филолошкиот факултет, УГД – Штип, за 2015год.	3
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен	Поени
	1. Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2015) <a href="#">Зошто да се учат странските јазици?</a> Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6. pp. 223-227. ISSN 1857-7059 <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14983">http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14983</a>	1
	2. Marolova, Darinka and Kuzmanovska, Dragana (2015) <a href="#">Повеќезначност во македонскиот и во германскиот јазик</a> . Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6 (1). pp. 82-90. ISSN 1857-7059 <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15095">http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15095</a>	1
	3. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2015) <a href="#">Креативноста и знаењето го креираат патот до училишниот успех</a> . Сосотојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на трудови. pp. 59-62. ISSN ISBN 978-608-242-021-9 <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14985">http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14985</a>	1
	4. Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2015) <a href="#">Ставовите на студентите во врска со наставничките компетенции</a> . In: Научно-стручна трибина: Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21. век, 03 Oct 2014, Stip, Macedonia. <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13961">http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13961</a>	1
15.	Извршување на функција	Поени
	– декан – 5 (пет) поени	5
		Вкупно поени 15

